

Службен весник

на Република Македонија

Број 149

8 август 2016, понеделник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.
3500. Листа на категоризирани спортисти во Република Македонија за период јануари 2016 – јуни 2016.....	2
3501. Листа на стручни лица и тренери кои учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република Македонија.....	2
3502. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата.....	2
Огласен дел	1-28

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

3500.

Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 145/14, 72/15, 153/15 и 6/16, 55/16, 61/16 и 106/16), ја приложуваме следната

Л И С Т А

НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ 2016 – ЈУНИ 2016

Ред. Бр.	Име и презиме на категоризиранiot спортист	Стектната спортска категорија	Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1.	Азиз Исмаил	Спортист од меѓународна категорија	Карате - за освоено 3-то место на 43-то ЕП за кадети, јуниори и јуниори до 21 година, во Лимасол-Кипар, одржано од 05-07.02.2016 година
2.	Нина Балабан	Спортист од меѓународна категорија	Спортско стрелаштво – за исполнета норма дадена во Табела 5 од Правилникот за категоризација на спортистите од Република Македонија
3.	Ана Ивановска	Спортист од меѓународна категорија	Спортско стрелаштво – за исполнета норма дадена во Табела 5 од Правилникот за категоризација на спортистите од Република Македонија
4.	Емил Павлов	Спортист од светска категорија	Карате – за освоено 3-то место на 51-во ЕП за сениори во Монпелје-Франција, одржано од 05-08.05.2016 година
5.	Наташа Стефановска	Спортист од меѓународна категорија	Карате – за освоено 5-то место на 51-во ЕП за сениори во Монпелје-Франција, одржано од 05-08.05.2016 година
6.	Марко Блажевски	Спортист од меѓународна категорија	Пливање – за исполнета норма на ЕП за сениори во Лондон – Англија, одржано од 16-22.05.2016 година

Бр. 08-914/2

21 јули 2016 година

Скопје

Директор,

м-р Марјан Спасески с.р.

3501.

Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 145/14, 72/15, 153/15 и 6/16, 55/16, 61/16 и 106/16), ја приложуваме следната

Л И С Т А

НА СТРУЧНИ ЛИЦА И ТРЕНЕРИ КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ред. Бр.	Име и презиме на стручното лице	учество во работа за остварување на спортски резултат	Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1.	Елизабета Димоска и Златко Димоски	помошник тренер на државната репрезентација и тренер на државната репрезентација	За учество и пласман на спортисти на светско првенство во карате за кадети, јуниори и јуниори до 21 година во Џакарта-Индонезија, одржано од 12-15 ноември 2015 година
2.	Димитрија Поповски	тренер	За учество и пласман 6-то место на спортистот во генерален конечен пласман во Светски куп во далечинско пливање во 2015 година
3.	Мирче Јанушевски и Арлинџ Хусеини	тренер и селектор на државната репрезентација	За учество и пласман на спортистот на 43-то ЕП за кадети, јуниори и јуниори до 21 година, во Лимасол-Кипар, одржано од 05-07.02.2016 година
4.	Стеван Крстески и Јордан Тасевски	тренири	Спортско стрелаштво – за исполнета норма на спортист дадена во Табела 5 од Правилникот за категоризација на спортистите од Република Македонија
5.	Бошко Заборски, Сашко Арсовски и Петар Белистојански	тренири и тренер на државната репрезентација	За учество и пласман на спортисти на 51-во Европско првенство во карате за сениори во Монпелје-Франција, одржано од 5-8 мај 2016 година
6.	Боро Блажевски	тренер и селектор на државна репрезентација	За исполнета норма на спортист дадена во Табела 3 од Правилникот за категоризација на спортистите од Република Македонија

Бр. 08-914/3

21 јули 2016 година

Скопје

Директор,

м-р Марјан Спасески с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3502.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и 23/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтни деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 8.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 24,020 до 25,690
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 22,468
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 21,967
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 16,652

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 59,50 до 61,50
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 46,00

в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 34,50
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 21,171

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "Г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	59,00	58,50	58,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	61,00	60,50	60,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	45,50	45,00	44,50
Е Л -1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	34,00	33,50	33,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формираат согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формираат согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 0,080 до 0,080
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,030
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,040
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтни деривати и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 0,890 до 0,890
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,300
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,300
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 21,734 до 21,759
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 12,485
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 3,230
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л -1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 9.8.2016 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1429/1
8 август 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016149